



**БРАН ОД ПОСКАПУВАЊА**



# УДАР ПО ПЛИТКИТЕ ЏЕБОВИ

**Владата донесе одлука за забрана за извоз на пченица, со цел да се спречат можните шпекулации од страна на мелничарите кои најавуваат криза за лебот.**

**Владата им дозволи на производителите правото на увоз да го дадат на трговци кои донесоа поголемо количество поскапа пченица, бидејќи цената на светскиот пазар е повисока - велат од Министерството за економија.**

**Државата нема намера да се меша во одредување на цената на лебот.**

■ Пишува:  
**Рената МАТЕСКА**




**М**елничарите ја зголемија цената на лебот, а граѓаните се загрижени од понатамошен пораст на цената на основниот прехранбен производ, како и на другите производи и услуги, бидејќи стандардот ни е пренизок. Ако се земе предвид дека во државата имаме нешто помалку од

половина милион невработени луѓе, стечајци, загубари чии ремени од стегање се истенчија, тогаш јасно е зошто загрижува поскапувањето. Поскапувањето е контрадикторно, а штетата ја трпи обичниот потрошувач.

Министерот за економија, Стевчо Јакимовски, се закани дека Владата ќе преземе соодветни мерки преку Монополската управа, ако се утврди дека мелничарите самovolно и без причина ја зголемиле цената на лебот.

Според владини извори, мелничарите со зголемувањето на цената на лебот вршат притисок врз Владата. Според шпекулациите производителите создадоа вештачки недостиг на пченица за да добијат одредени количества од Бирото за стоковни резерви кои ќе ги платат со реколтата од наредната година. Цената на лебот во неколку градови на земјава се зголеми во просек за 3 до 7 денари, а дали ќе има и понатамошно зголемување зависи од каде ќе биде увезена пченицата која според мелничарите е во недостиг.

Производителите на леб велат дека последното зголемување на цената на лебот всушност значело враќање на старите цени од пред две години кога поголемите мелнички комбинати под притисок на конкуренцијата од малите градски пекари биле принудени да ги намалат цените.



## БРАН ОД ПОСКАПУВАЊА

## ШПЕКУЛАЦИИ

- "Снабдувањето со брашно и пченица на пазарот е стабилно. Ако утврдиме дека мелничарите шпекулираат оти нема доволно пченица и дека самоволно ја зголемиле цената на лебот, ќе се преземат мерки" - потенцираше министерот Јакимовски. Владата на 18 јуни 2002 година на мелничко-пекарските комбинати во земјава им отпишала побарувања од околу пет милиони евра за 40.000 тони пченица што ја позајмиле две години претходно. Оттука тие и сега се надеваат дека ќе ја повторат приказната. Поскапувањето, според сè, се случува вештачки, бидејќи мелничарите сакаат да ја уценат Владата за да добијат бесплатна пченица и отпишување на долговите. За жал, Владата нема инженерци да ја регулира цената на лебот. Според шпекулациите, цената на лебот во Скопје нема да се зголеми. Поскапувањето на лебот во источниот дел на земјава е резултат на досегашната многу ниска цена од 17 денари за векна, за разлика од главниот град каде што најевтиниот леб чини 20 денари, велат во Министерството за земјоделство. Во "Жито лукс" информираат дека цената на лебот засега не ја менуваат. Истото го потврдуваат и во "Жито Скопје".

## ПАЗАРНА ЦЕНА

Цената на лебот се формира пазарно, слободно и никој во тоа нема право да се меша, потенцираат од власта. Така стојат работите, а граѓаниот плаќа денари повеќе. - "Ние направивме доволно со тоа што им дозволивме на мел-

ничките претпријатија своето право на увоз да го префрлат на една трговска фирма за да се собере поголемо количество за увоз и да падне цената на пченицата. Цената на лебот се формира пазарно" - подвлече министерот за земјоделство, Славко Петров.

Според Министерството за економија, Владата нема да се меша во одредување на цената на лебот, бидејќи таа слободно се формира. - "Точно е дека Владата не се меша во формирање на

ка поскапувањето на лебот во внатрешноста се случило поради ниската цена која била резултат на големата конкуренција меѓу многубројните пекарници. - "Со ова поскапување - вели Гоце Пачемски, портпарол во Министерството за економија - во помалите градови цената на лебот се изедначи со таа во Скопје. Ново поскапување не се очекува. Владата нема да се меша во одредување на цената на лебот. Таа им дозволи на

откуп на домашната пченица се одлучиле за увоз со надеж дека ќе купат поевтино. Домашната пченица им е скапа на производителите, бидејќи се продава по цена од над 10 денари за килограм. Увезената пченица може да биде или од Европа која е поскапа, или пак од Америка која е со попроста цена. Европската пченица, велат познавачите, е за 30 отсто поскапа и кога таа би влегла кај нас, цената на лебот би се зголемила за 20 отсто.



цената на лебот, но треба да се заштити една категорија, бидејќи станува збор за стратешки производ", децидна е Маријана Лончар - Велкова, претседателка на Организацијата на потрошувачите на Македонија - ОПМ.

Во Министерството за економија објаснуваат де-

производителите правото на увоз да го дадат на трговци кои донесоа поголемо количество поскапа пченица, бидејќи цената на светскиот пазар е повисока". Во Министерството за земјоделство сметаат дека мелничарите направиле погрешна процена кога наместо за

## "СОЛЕН" ЛЕБ

Лебот, низ продавниците во Делчево, Берово и Пехчево осамна со по две различни цени. Истиот полубел леб од 600 грама, каков што исклучиво се продава во овие градови чини 20 и 25



резерви каде има залихи само за два месеца.

По овој рок останува неизвесно од каде и по која цена ќе се набавува пченица за производство на леб, ако се има предвид дека цената на светскиот пазар постојано се зголемува и од 130 долари за тон, сега достигна ниво од 250 долари за еден тон.

Владата најави дека ќе се обиде да го спречи поскапувањето на лебот преку воведување соодветни заштитни мерки преку Монополската управа. Како и да е, граѓаните се тие кои остануваат со покуси ракави плаќајќи поскап леб. ●

денари зависно од производителот. Пекарите од Делчево и Пехчево ја задржаа старата цена од 20 денари, додека лебот што во Делчево, Берово и Пехчево се носи од Пробиштип, Штип и Кочани се продава по цена од 25 денари.

Се очекува наскоро секаде лебот да се продава по новата цена од 25 денари, бидејќи двете приватни пекари што сè уште продаваат по 20 денари, имаат ограничени резерви на брашно набавено по стара цена.

По првичното поскапувањето дојде до објаснување дека морало итно да се набави пченица од соседна Грција по цена не како досега од 11, туку од 15 денари за килограм. Токму тоа ја зголемило цената. Пекарите се надеваат дека скоро ќе пристигне бродот со пченица по 11 денари од Канада, што ќе овозможи стабилизирање на цената на лебот и можно враќање на старата цена од 20 денари. Но, бродот се чека веќе подолго време.

Инаку, бранот поскапување на лебот почна во Битола, пред нова година, а поскапе во вкупно осум градови. Од увозот на пченицата ќе зависи дали цената ќе падне на 20 денари или пак ќе скокне на 30 денари за еден леб.

Во меѓувреме цената на еден килограм брашно порасна за цели 2 денари. Еден килограм брашно Т 500 наместо за 16 сега се продава за 18 денари.

Мелничките комбинати пред еден месец алармираа дека цената на лебот ќе се зголеми, ако Владата не им помогне да набават поевтина пченица од увоз. Министерите единствено им понудија на пекарите да ја продадат пченицата од државните стокови



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Владата на Република Македонија донесе одлука за реализација на проект за засилување на капацитетот на дипломатско – конзуларните претставништва (ДКП) на Република Македонија со економски претставници.

Во 2004 година, се планира испраќање на следните економски претставници:

- економски советник за трговска промоција во ДКП во Србија и Црна Гора
- економски советник за трговска промоција во ДКП во Русија
- економски советник за инвестициона промоција во ДКП во Германија
- економски советник за инвестициона промоција во ДКП во Италија

Економските советници ги предлага министерот за економија, а во ДКП ги упатува министерот за надворешни работи, при што имаат ист статус како и сите вработени во дипломатско – конзуларните претставништва.

Кандидатите за економски советници ќе поминат кус ефективен период на обука во Министерството за надворешни работи.

**Министерството за економија ги повикува сите лица заинтересирани за работа како економски советници во некое од наведените ДКП-а, да достават писмо за интерес и професионална биографија до Министерството за економија. Заинтересираните лица особено треба да ги исполнуваат следниве услови:**

- Високо образование;
- Одлично познавање на јазикот (пишување и говорене) на земјата за која искажува интерес;
- Познавање на друг светски јазик би била предност;
- Најмалку три години непрекинат престој во земјата за која искажува интерес во последните десет години;
- Соодветно работно искуство и референци;
- Да се државјани на Република Македонија со место на живеење во земјата или во странство.

Заинтересираните лица што ги исполнуваат бараните услови, можат да бидат земен предвид за поширок избор на кандидати за економски советници, согласно законските прописи и процедури за вработување државни службеници и упатување лица во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија.

Писмата со интерес, заедно со придружната документација треба да се достават на адреса на Министерството за економија: "Јуриј Гагарин" број 15, 1000 Скопје, најдоцна до 15 февруари 2004.